

Досие на годишен план

За период 2020 - Верзија 3

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Фонд за иновации и технолошки развој Скопје**

I.1.2) Адреса: **бул.Гоце Делчев бб, зграда на МРТВ 20-ти кат**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:






I.1.5) Лице за контакт: **Христина Тошевска**, адреса на е-пошта: **hristina.tosevska@fitr.mk** телефон/факс: **072314650/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Економија и финансии

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Канцелариски материјали	30190000-7	Стоки	Набавки од мала вредност	Јануари	рамковна спогодба со еден економски оператор	
Набавка на прехранбени производи и пијалаци	15000000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	Јануари	рамковна спогодба со еден економски оператор	
Набавка на информатичка и видео опрема	30200000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	Јануари		
Набавка на канцелариски мебел	39130000-2	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Јануари		
Набавка на лиценци	48000000-8	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Јануари		
Средства за одржување на хигиена	33761000-2 33770000-8 39800000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари	Рамковна спогодба со еден економски оператор	
Гориво за моторни возила	09100000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	Април		
Лизинг на возила	34110000-1	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Јуни		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Угостителски услуги	55520000-1	Услуги	Посебни услуги (под 10.000/20.000 евра)	Јануари		
Хотелски услуги	55100000-1	Услуги	Посебни услуги (под 10.000/20.000 евра)	Јануари		
Транспортни услуги (авионски карти)	60000000-8 60100000-9	Услуги		Јануари		
Услуги за фиксна и мобилна телефонија	64200000-8	Услуги		Јануари		
Такси услуги	60120000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари		
Сметководствени услуги	79210000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари		 
Ревизорски услуги	79210000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари		 
Поштенски услуги (брза пошта)	64100000-7	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари		
Истражување на мислење на целни групи	79311000-7	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари		
Сертификација со ИСО 9001:2015	72330000-2	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари	Договор за три години	
Услуги за управување со Фонд за еквити и мезанин инвестиции	79212110-7	Услуги	Отворена постапка	Февруари	Договор за три години	
Услуги за управување со проекти - мониторинг (вклучително со средства од АФПЗРР)	79212110-7	Услуги	Отворена постапка	Март	рамковна спогодба со повеќе економски оператори	
Агенција за организирање на настани	79952000-2	Услуги	Отворена постапка	Март	рамковна спогодба со повеќе економски оператори	
Одржување на хардверска опрема и набавка на тонери	30190000-7 50300000-8	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Март		
Образовни услуги, услуги за стручно усовршување и техничка помош на корисници (вклучително со средства од АФПЗРР)	75121000-0 79342300-6	Услуги	Отворена постапка	Април		
Двонасочна комуникација на Фондот за иновации и технолошки развој со граѓани (целни групи)	79342300-6 79340000-9	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Мај		
Правни услуги	79100000-5	Услуги	Посебни услуги	Мај		
Резервна локација и бек-ап (back-up) на податоци	72300000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Јуни		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Услуги за превоз	60170000-0 60172000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	Септември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Не се пронајдени соодветни записи						

Датум на првична објава на ЕСЈН **17.01.2020**

Датум на објава на верзија **22.06.2020 13:21**